



TOYOTA FJ CRUISER SUV



Пишуваат:
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

Ретро стилот на 2007 FJ Cruiser SUV е производ на Toyota за кој менаџерите веруваат дека ќе биде мост со новоориентираната Scion марка. FJ Cruise е шестата генерација на Toyota на американските производители и им влезе на голема врата на конкурентите.

FJ Cruiser се придвижува на модифицирана 4x4 платформа и 4.0 литарски V6 мотор со 245кв, петостепен

автоматски менувач, но клиентите кои го посакуваат моделот со погон на сите 4 тркала можат да изберат и шестостепен мануелен менувач.

Неколку сигурносни технологии ќе бидат во стандардната верзија, ABS, Traction Control, Stability Control и Break Assistant, автоматска клима, CD плеер, кожен волан и информативен дисплеј на инструменталната табла. Овој модел претставува алтернатива на познатата RAV4, со што се очекува да привлече поголемо внимание кај женскиот пол и се планира во продажба да биде во 2007 година.



MERCEDES SLR

Во централна Флорида, САД, прв пат компанијата Mercedes-Benz, на аукцијата за новиот модел SLR, ова возило го продаде по екстремно висока цена од 2.100.000 американски долари. Овој



модел е комбинација на легендарниот дизајн и софистицираноста, која е дел од дизајнерскиот тим на Mercedes и McLaren тимот, кој се погрижи за неговите спортски својства.

Перфектноста која е внесена во овој спортстер и неговите перформанси ја отсликуваат прецизната и бес-



прекорна изработка на Mercedes како водечка компанија.

Внатрешноста на моделот SLR е повеќе од тоа што може да се замисли, а неговата лична карта е: 617кs и максимална брзина од 340км на час, со забрзување од 0 до 100км/ч за неверојатни 3.8 секунди.

SLR или попознат како Сребрена звезда, многу брзо ги освои срцата не само на младите генерации туку и на постарите со префинет вкус.

BMW СЕРИЈА 7 ЗА 2006 ГОДИНА

Три ипол години по неговата промоција, четвртата генерација на BMW 7 доби надградба со поубаво дизајнираниот и опремен нов помокен V8 мотор.

Во новата серија 7 се застапени нови хромирани предни фарови, поголеми задни крила, повисока е за неколку сантиметри, подлабок заден браник и поголеми задни светла. Новата "седумка" добива нов управувачки волан (четворокрак стандар-



ден и трокрак опционален), деталите се сменети и кај контролите за клима уредот и надградениот e-drive system.

Од безбедносен аспект новата серија 7 доаѓа стандардно со високо-интензивни ксенон фарови и со систем со кој колку поактивно се кочи толку повеќе фаровите светат.

Стандардно доаѓа со 18 инчни пневматици, а 19 инчни се опционални.

BMW серија 7 го придвижува 6.0 литарски V12 мотор со 438кs, но за североамериканскиот пазар V12 е придружуван од новиот 4.8 литарски V8 (заменет за 4.4 литарскиот V8) во 750i и 750Li модел.

Новиот V8 мотор произведува 360кs, 35кs повеќе од претходникот.

BMW тврди дека промените во новата серија 7 ќе се докажат при удобното и спортско возење.

ФЛЕШ ВЕСТИ

FORD СО НОВ ВОЗ

Бернхард Матес, шефот на Ford, си игра машиновозач. Во фабриката во Келн, по 30 години е пуштен нов воз за посетителите, застаклен од сите страни и опремен со клима уред. Дваесетметарскиот воз е придвижуван од електромотор со 18,5 kW. Максималната брзина е 14 км/ч. Внатре има место за 40 патници, со што ќе се овозможи поефикасна турнеја низ халите на фабриката Ford.

САКСОНИЈА И ДИЗЕЛ МОТОРИ

VW и Siemens VDO отворија фабрика која годишно ќе може да произведува до два милиона вбризгувачки вентили за дизелмотори. Оваа техника Piezo ги прави дизелите потивки, поштедливи и почисти. Дизелите со Common-Rail од најновата генерација како, на пример, кај Audi или BMW, веќе работат со вбризгувачки вентили Piezo.

АВТОМОБИЛ СО ЧУВСТВА

Швајцарската автомобилска работилница Rinspeed претстави автомобил со кој ги следи чувствата на својот возач. Основа на кабриолетот Senso се сензорите кои го "чувствуваат" возачот и соодветно го осветлуваат амбиентот околу него, дејствувајќи му позитивно на расположението и на вниманието. Според швајцарските креатори, на овој начин се намалува опасноста од незгоди. Електролуминисцентната фолија е дело на универзитетите во Цирих и во Инсбрук.